# Упатство за конфигурација на прелистувачи

Упатство за исклучување на popup blocker во Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 1000 Скопје www.crm.com.mk



# содржина

1	во	ВЕД	. 3
2	ко	РИСНИЧКО УПАТСТВО	. 4
	2.1	Internet Explorer	. 4
	2.2	Mozilla Firefox	. 5
	2.3	GOOGLE CHROME	. 7



# **1 ВОВЕД**

Целта на овој документ е да даде конкретни инструкции ("how to" instructions) за исклучување на Pop-up blocker во Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome.



# 2 КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

## 2.1 Internet Explorer

Отворете го Internet Explorer прелистувачот. Кликнете на менито Tools > Pop-up Blocker > Turn Off Pop-up Blocker.



Слика 1 – Internet Explorer



# 2.2 Mozilla Firefox

Отворете го Mozilla Firefox пребарувачот. Кликнете на менито Tools > Options.

🥹 Mozilla Firefox Start Page - Mozilla Fir	refox			
<u>File Edit View History B</u> ookmarks	Tools Help			
(())- C × 🏠 😵	Web Search Ctrl+K	irefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official	☆ 👻 Google	۶ 🔒
🔊 Most Visited 📄 Getting Started 🔜	Downloads Ctrl+J			
Nozilla Firefox Start Page	<u>A</u> dd-ons			-
Web Images Videos Maps News	Java Console			
	Firebug			
	Error Console Ctrl+Shift+J	·		
	Html Validator options	Firefox Start		
	Page Info			
	Monitor with <u>F</u> iddler			
	Start Private Browsing Ctrl+Shift+P	Coogle		
	Clear Recent <u>H</u> istory Ctrl+Shift+Del	Advar	noed search	
		Google Search		
	Uptions			
	VownloadHelper			
		_		
		Sign up for monthly news and learn how to get more from your online life	with Firefox!	
		About Mozilla - Firefox Support		
Done			Fiddler: OFF (auto) 🛛 📽 🔔 0 e	errors / 83 warnings 🔳

Слика 2 – Mozilla Firefox



Во Options одберете Content, потоа отштиклирајте го Block pop-up windows и кликнете на ОК.

Options						×
		Ţ		90		ş.
General	Tabs	Content	Applications	Privacy	Security	Advanced
□ <u>B</u> lock ✓ Load <u>i</u>	pop-up w mages au JavaScrip	indows tomatically				Exceptions Exceptions Advanced
	- '					
Fonts & C	olors				[	
<u>D</u> efault font: Times New Roman    Size: 16 <u>A</u> dvanced <u>C</u> olors						
Languages						
Choose your preferred language for displaying pages Choose						
OK Cancel <u>H</u> elp						

Слика 3 – Опции во Mozilla Firefox



### 2.3 Google Chrome

Отворете го Google Chrome прелистувачот. Кликнете на иконата означена со стрелката на следната слика.



Од менито	одберете	Options.
-----------	----------	----------

New tab			Ctrl+T
New window			Ctrl+N
New incognito wind	ow	Ctrl+	Shift+N
Edit	Cut	Сору	Paste
Zoom	- 1	00% +	
Save page as			Ctrl+S
Find			Ctrl+F
Print			Ctrl+P
Tools			
Bookmarks			
History			Ctrl+H
Downloads			Ctrl+J
Options 🔶			
About Google Chror	ne		
View background pa	ges (1)		
Help			F1
Exit			

Слика 5 – Опции во Google Chrome

Во табот кој ќе се отвори одберете најпрво од левата страна Under the hood а потоа Content settings.

Options	Under the Hood			
Search options Basics Personal Stuff Under the Hood	Privacy	Content settings Google Chrome may use web services to improve your browsing experience. You may optionally disable these services <u>Learn more</u> Use a web service to help resolve navigation errors Use a prediction service to help complete searches and URLs typed in the address bar Predict network actions to improve page load performance		
1		<ul> <li>Fredect network actions to improve page load periormance</li> <li>Enable phishing and malware protection</li> <li>Automatically send usage statistics and crash reports to Google</li> </ul>		
	Web Content	Font size:       Medium       Customize fonts         Page zoom:       100%          Languages and spell-checker settings		
		Слика 6 – Content settings		



Во новоотворениот прозорец, кај pop-ups, одберете Allow all sites to show pop-ups и потоа кликнете на X горе десно за да го затворите прозорецот.

JavaScript	<ul> <li>Allow all sites to run JavaScript (recommended)</li> <li>Do not allow any site to run JavaScript</li> </ul>
	Manage exceptions
Handlers	Allow sites to ask to become default handlers for protocols
	Do not allow any site to handle protocols
	Manage handlers
Diver in a	
Plug-Ins	Run automatically (recommended)
	Block all
	Manage exceptions
	Disable individual plug-ins
Pop-ups 🛌	Allow all sites to show pop-ups
	Do not allow any site to show pop-ups (recommended)
	Manage exceptions

Слика 7 – Allow pop-ups